



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 јули 2019 година

### Соопштение за печат

#### Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците<sup>1</sup>: јуни 2019 година

- Во јуни, просечната каматна стапка на вкупните кредити незначително се намали и се сведе на 5,19%, што преставува пад од 0,01 п.п. во однос на претходниот месец. На годишна основа, оваа каматна стапка е намалена за 0,38 п.п. Просечната каматна стапка на вкупните депозити се задржа на нивото од 1,41%, исто како и во претходните два месеца, додека на годишно ниво забележа пад за 0,04 п.п.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените<sup>2</sup> кредити, во текот на јуни, забележа мал месечен раст за 0,02 п.п. и изнесува 4,70%, додека споредено на годишна основа е остварен пад од 0,27 п.п. Просечната каматна стапка на новопримените депозити изнесува 1,15% и на месечно и годишно ниво се намали за 0,16 п.п. и 0,14 п.п., соодветно.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити<sup>3</sup>

	6.2018	9.2018	12.2018	1.2019	2.2019	3.2019	4.2019	5.2019	6.2019
во % на годишно ниво									
<b>Вкупни кредити</b>	<b>5.57</b>	<b>5.46</b>	<b>5.33</b>	<b>5.30</b>	<b>5.28</b>	<b>5.26</b>	<b>5.23</b>	<b>5.20</b>	<b>5.19</b>
Корпоративен сектор	4.92	4.77	4.63	4.59	4.57	4.54	4.52	4.48	4.45
Домаќинства	6.25	6.17	6.08	6.03	6.02	6.01	5.98	5.94	5.92
<b>Новоодобрени кредити</b>	<b>4.97</b>	<b>4.86</b>	<b>4.49</b>	<b>4.77</b>	<b>4.76</b>	<b>4.84</b>	<b>4.71</b>	<b>4.68</b>	<b>4.70</b>
Корпоративен сектор	4.64	4.58	4.30	4.43	4.33	4.53	4.31	4.34	4.29
Домаќинства	5.53	5.39	5.03	5.41	5.54	5.49	5.35	5.18	5.22
<b>Вкупни депозити</b>	<b>1.45</b>	<b>1.42</b>	<b>1.41</b>	<b>1.42</b>	<b>1.42</b>	<b>1.42</b>	<b>1.41</b>	<b>1.41</b>	<b>1.41</b>
Корпоративен сектор	1.63	1.71	1.69	1.72	1.74	1.74	1.70	1.61	1.61
Домаќинства	1.43	1.39	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
<b>Новопримени депозити</b>	<b>1.29</b>	<b>1.57</b>	<b>1.40</b>	<b>1.44</b>	<b>1.56</b>	<b>1.42</b>	<b>1.27</b>	<b>1.31</b>	<b>1.15</b>
Корпоративен сектор	0.89	1.49	1.04	1.29	1.26	1.15	1.02	1.12	0.96
Домаќинства	1.55	1.60	1.60	1.49	1.69	1.63	1.48	1.50	1.25

Извор: НБРСМ.

<sup>1</sup> Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)

<sup>2</sup> Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити/новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.



<sup>3</sup> Ефектите од промените во методологијата објавени во информацијата на 20 јули 2018 година ([www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija\\_za\\_promeni\\_vo\\_monetarnata\\_statistika\\_mk.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf)) не се согледуваат кај поединечните категории каматни стапки на депозитите/кредитите (во денари без валутна клаузула, во денари со валутна клаузула и во странска валута), туку само кај агрегираните каматни стапки (во денари и во странска валута) коишто не се предмет на анализа во соопштението, но се објавуваат на интернет-страницата на НБРСМ.



# Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика


## 1. Каматни стапки на корпоративниот сектор<sup>4</sup>

- Во јуни, каматната стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор бележи месечно намалување од 0,03 п.п. и изнесува 4,45%. Надолното месечно поместување е резултат на намалувањето на каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула и кредитите со валутна клаузула (идентичен пад од 0,03 п.п., соодветно), при минимален раст (од 0,01 п.п.) на кредитите во странска валута. Во однос на јуни минатата година, каматната стапка на вкупните корпоративни кредити е намалена за 0,47 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Просечната каматна стапка на новите кредити одобрени на корпоративниот сектор, во јуни, изнесува 4,29%, што претставува пад од 0,05 п.п. Гледано според валутната структура, намалувањето во целост се должи на падот кај каматната стапка на кредитите во странска валута (за 0,33 п.п.), во услови на раст на каматите на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,32 и 0,03 п.п., соодветно). Споредено на годишна основа, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор е намалена за 0.35 п.п.



Извор: НБРСМ.


<sup>4</sup> За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во текот на јуни оваа година, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е непроменета во однос на претходниот месец и изнесува 1,61%. Споредено со истиот месец претходната година, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е умерено намалена за 0,02 п.п.
- Просечната каматна стапка на новопримените депозити<sup>5</sup> на корпоративниот сектор, во јуни, изнесува 0,96% и оствари месечен пад од 0,16 п.п. Притоа, пониските каматни стапки на денарските депозити со и без валутна клаузула (за 0,26 п.п. и 0,17 п.п., соодветно) придонесоа за нејзино намалување, додека каматната стапка на кредитите во странска валута забележа раст од 0,15 п.п.

### 2. Каматни стапки на домаќинствата<sup>6</sup>



Извор: НБРСМ.

- Во споредба со минатиот месец, во јуни, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата е намалена за 0,02 п.п. и изнесува 5,92%. Надолната промена се должи на намалувањето кај сите нејзини компоненти: каматните стапки на кредитите одобрени во странска валута (за 0,03 п.п.), кредитите одобрени во денари без валутна клаузула (за 0,02 п.п.) и кредитите одобрени во денари со валутна клаузула (за 0,01 п.п.). На годишна основа, кај оваа каматна стапка е евидентирана надолна промена од 0,33 п.п.



<sup>5</sup> Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекиот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

<sup>6</sup> За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата, во текот на јуни, порасна за 0.04 п.п. и изнесува 5.22%. Месечниот раст е резултат на зголемувањето на каматните стапки кај кредитите во странска валута и на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,27 п.п. и 0,20 п.п., соодветно), додека кај денарските кредити со валутна клаузула е забележан месечен пад (за 0,13 п.п.). Во споредба со јуни 2018 година, оваа стапка е намалена за 0,31 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Просечната каматна стапка на вкупните депозити на домаќинствата е непроменета осми месец по ред и во јуни изнесува 1,38%. Во однос на истиот месец од минатата година оваа каматна стапка бележи намалување за 0,05 п.п.
- Во јуни, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата<sup>7</sup> изнесува 1,25%, што претставува месечно намалување од 0,25 п.п. Надолното поместување кај оваа категорија произлегува од падот на каматните стапки кај денарските депозити без валутна клаузула и депозитите во странска валута (за 0,31 п.п. и 0,04 п.п., соодветно), додека денарските депозити со валутна клаузула се непроменети. Анализирани на годишна основа, каматната стапка на новоодобрените депозити на домаќинствата бележи пораст за 0,30 п.п.

<sup>7</sup> Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекинот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

\*\*\*

### Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците [http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani kamatni stapki na bankite i stedilnicite nova metodologija od januari 2015 godina.nspх](http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspх)

Методолошки објаснувања:

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar\\_na\\_objavuvanje\\_podatoci.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf)

Месечни податоци за каматните стапки: 30 август 2019 година (референтен пресек заклучно со јули 2019 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: [contact.statistika@nbrm.mk](mailto:contact.statistika@nbrm.mk) или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/ 110/108).